



СЛУЖБЕН

НА ФЕДЕРАТИВНА ПАРТИЈА

"Службен Весник N.R.M"
administracija

Skopje
Marsala Tita

ЈД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на продавно - трговското одделение 101-670380

Среда, 20 септември 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. VI

Цена на овој број е 3.— дин. — Преплатата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранковица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

496.

Врз основа на Наредбата на Владата на ФНРЈ за државните (сврзаните) цени на земјоделските производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48), а во согласност со Претседателот на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, прописувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ОТКУП НА ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ОД РОДОТ НА 1951 ГОДИНА

Член 1

Во членот 14 од Правилникот за условите за контрахирање и откуп на индустриски растенија од родот на 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, број 45/50), во ставот 1 во вториот ред, пред зборот „цикорџа“ се брише зборот „и“ и се става записка, а зад зборот „цикорџа“ се ставаат зборовите „хмељ и пиперки“.

Член 2

Во членот 14 од истиот правилник се додава на крајот нова точка е), која што гласи:

„производителите-контрахенти на индустриска пиперка можат да купат по 5 кг. мелена пиперка за секој 100 кг. продадени пиперки, пресметани во мелена пиперка.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“

Бр. 7036

15 септември 1950 година

Белград

За Претседателот
на Советот за промет со стока
на Владата на ФНРЈ
Министер на Владата на ФНРЈ,
Претседател
на Советот за градежништво
и градежна индустрија,
Љубчо Арсов, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за преработувачка индустрија,
Рато Дугоњќиќ, с. р.
Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за земјоделие и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

497.

Врз основа на членот 32, 42 и 44 од Законот за војните инвалиди од војната, прописувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ

Член 1

Членот 10 од Правилникот за постапката на инвалидските комисии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/50), се менува и гласи:

„Првостепената инвалидска комисија го огласува за правосилно она свое решение против кое во оставениот срок не е подадена жалба, како и она решение за кое што заинтересираниот изјавил дека против него нема да се жали.“

Своето решение против кое е подадена жалба, првостепената инвалидска комисија го испраќа заедно со жалбата и списите на предмети до Врховната инвалидска комисија.

Исклучително, првостепената инвалидска комисија го испраќа по службена должност до Врховната инвалидска комисија решението со кое што во корист на заинтересованото лице се одобрува ревизија на правосилното решение со дејствие од порано покренатата постапка за ревизија (чл. 16 ст. 3 од правилникот), како и решението со кое што на молителот се признаваат инвалидските права по Законот за војните инвалиди од војната од признајќијата на кои што со решение од Врховната инвалидска комисија бил отфрлен во потполност.“

Член 2

Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи:

„По оценка на решението од првостепената инвалидска комисија, Врховната инвалидска комисија тие решенија ги оснажува, поништува или преправува. Решението на Врховната инвалидска комисија може да биде и на штета на жалителот.“

Член 3

Во членот 13 се брише последниот став.

Член 4

Во членот 14 последниот став се менува и гласи: „Ако се работи за одземање на инвалидски права заради околностите што настапиле после правосилноста на решението, за това решава првостепената инвалидска комисија по предлог од исплатниот орган или по службена должност.“

Член 5

Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи:

„Постапката после правосилноста на решението за инвалидските права може да се обнови (чл. 34 ст.

2 од Законот за војните инвалиди од војната) по предлог од заинтересирано лице или по службена должност”.

Член 6

Во членот 16 ставот 1 се менува и гласи:
„Ревизијата на правосилното решение за инвалидските права (чл. 34 ст. 3 од Законот за војните инвалиди од војната) може да се изврши по предлог од заинтересирано лице или по службена должност”.

Член 7

Во членот 20 ставот 3 наместо „чл. 14” се става „чл. 13”.

Член 8

Под заглавието: „IV. Завршни одредби” се додава нов член 21а), кој што гласи:

„Ако пред влегувањето во сила на овие изменувања и дополнувања на правилникот првостепената инвалидска комисија донела решение што не станало правосилно, а кое што по досегашните прописи би требало да се испрати по службена должност до Врховната инвалидска комисија, натамошната постапка ќе се спроведе по овие изменувања и дополнувања на правилникот.

По несвршените предмети што ќе се затекнат кај Врховната инвалидска комисија, таа ќе го продолжи работето и ќе ги расправа по досегашните прописи. Но во случај на поништување на решението или на враќање предметот на доследување, натамошната постапка ќе се спроведе по овие изменувања и дополнувања на правилникот.

Ако првостепената инвалидска комисија при одлучувањето за правосилноста на своето решение забележи дека тоа решение е неправилно, таа ќе го стави вон сила и ќе донесе ново решение”.

Член 9

Овој правилник влегува во сила шестнаесет дена по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 3103

13 септември 1950 година

Белград

Претседател
на Комитетот за социјалните грижи
на Владата на ФНРЈ
инж. Густав Влахов, с. р.

498.

Сpreма укажана потреба, а врз основа на членот 5 од Царинскиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ НОВ ЦАРИНСКИ ПАТ И ЦАРИНСКИ ОДДЕЛ ВО СВ. АНА

1. Патот Св. Ана—Целовец се признава за царински пат, — за преминување на сувоземни возила во меѓународниот саобраќај.

2. Се отвора царински оддел во Св. Ана на цариницата во Љубљана.

3. За извршувањето на ова решение ќе се грижи Управата на царините.

Бр. 34613

9 септември 1950 година

Белград

Министер на надворешната трговија
на ФНРЈ,

инж. Миле Милошевиќ, с. р.

499.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови донесувам:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ РАБОТЕЊЕТО НА ЗДРУЖЕСТВОТО „СРПСКА КНИЖЕВНА ЗАДРУГА”

Се одобрува спрема поднесените правила и програма работето на здружеството „Српска книжевна задруга” со седиште во Белград и со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

IV бр. 38994

30 август 1950 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ,
Министер на внатрешните работи
на ФНРЈ,

Александар Рајковиќ, с. р.

РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ОД СТРАНА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ДРУГИТЕ ДРЖАВИ

На 30 јуни 1950 година извршено е во Генералниот секретаријат на Обединетите нации во Њујорк депонирање на ратификациониот инструмент на Федеративна Народна Република Југославија Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Обединетите нации склучена и потпишана во Њујорк на 13 февруари 1946 година.

Досега освен Југославија следните држави ги депонуваа своите инструменти за ратификацијата или пристапот кон оваа конвенција: Салвадор на 9 јули 1947 година, Шведска на 28 август 1947 година, Норвешка на 18 август 1947 година, Француска на 18 август 1947 година, Авганистан на 5 септември 1947 година, Доминиканска Република на 7 март 1947 година, Либериа на 14 март 1947 година, Никарагуа на 29 ноември 1947 година, Велика Британија на 17 септември 1946 година, Панама на 27 мај 1947 година, Гватемала на 7 јули 1947 година, Абисинија на 22 јули 1947 година, Нови Зеланд на 10 декември 1947 година, Пољска на 8 јануари 1948 година, Грчка на 29 декември 1947 година, Исланд на 10 март 1948 година, Египет на 17 септември 1948 година, Белгија на 25 септември 1948 година, Чиле на 15 октомври 1948 година, Либан на 10 март 1949 година, Хондурас на 16 мај 1947 година, Хаити на 6 август 1947 година, Филипини на 28 октомври 1948 година, Канада на 22 јануари 1948 година, Холандија на 19 април 1948 година, Индија на 13 мај 1948 година, Данска на 10 јуни 1948 година, Пакистан на 22 септември 1948 година, Луксембург на 14 февруари 1949 година, Австралија на 2 март 1949 година, Ирак на 15 септември 1949 година, Израел на 21 септември 1949 година, Коста Рика на 26 октомври 1949 година, Боливија на 23 декември 1949 година, Бразилија на 15 декември 1949 година.

Конвенцијата е објавена во „Службениот лист на ФНРЈ”, бр. 20 од 18 март 1950 година.

Бр. 415143. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 5 август 1950 година.

РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА РАДИОДИFUЗИЈА ОД СТРАНА НА ФИНСКА, ЧЕХОСЛОВАЧКА И РОМАНИЈА

Данското пратеништво во Југославија, со своите ноти од 4 и 6 јули 1950 година, го известува Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека на ден 7 јули 1950 година се депонирани ратификационите инструменти од страна на Финска, на 10 јули од страна на Чехо-

словачка и на 12 јуни од страна на Романија на Европската Конвенција за радиодифузија со Копенхашкиот план, склучен во Копенхаген за 15 март 1950 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на оваа конвенција е депониран на 2 јуни 1950 година, а указот за неговата ратификација објавен е во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 24 од 1 април 1950 година.

Бр. 414173. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 7 август 1950 година.

РАТИФИКАЦИЈА НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОД 12 АВГУСТ 1949 ГОДИНА ОД СТРАНА НА МОНАКО

Швајцарското пратеништво во Белград, со својата нота од 24 јули 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека на 5 јули 1950 година е депониран од страна на Монако ратификациониот инструмент на Конвенцијата за постапување со воените пленници, Конвенцијата за подобрување судбината на ранетите и болните во војските во војната, Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските оружани сили и Конвенцијата за заштита на граѓанските лица за време на војната, склучени и потпишани во Женева на 12 август 1949 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на овие конвенции депониран е на 21 април 1950 година, а указот за нивната ратификација објавен е во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 24 од 1 април 1950 година.

Бр. 414996. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 5 август 1950 година.

ПОТПИСУВАЊА ОД СТРАНА НА АУСТРИЈА ПРОТОКОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ЖЕНИ И ДЕЦА ОД 30 СЕПТЕМВРИ 1921 ГОДИНА И КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ВОЗРАСНИ ЖЕНИ ОД 11 ОКТОМВРИ 1933 ГОДИНА

Генералниот секретаријат на Обединетите народи, со своето писмо од 19 јуни 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија, дека на ден 7 јуни 1950 година е потпишан од страна на Аустрија Протоколот со кој што се менува конвенцијата за сузбивање трговијата со жени и деца од 30 септември 1921 година и Конвенцијата за сузбивање трговијата со возрасни жени од 11 октомври 1933 година, склучен и потпишан во Лејк Саксес на 11 ноември 1947 година.

Југославија го потписа овој протокол без резерва на 12 ноември 1947 година.

Бр. 416144. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 23 август 1950 година.

И С П Р А В К А

НА ЦЕНОВНИКОТ НА ОТКУПНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ (ВРЗАНИТЕ) ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И НИЖИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во ценовникот на откупните и државните (сврзните) цени на земјоделските производи и нижите единствени продавни цени на индустриските производи со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија — издание на „Службениот лист на ФНРЈ“ во 1949 година, кај цените за памучни ткањини на сразата 103 кај артикалот бр. 142 фротир пешкири ширина 50 см назначена е тежината од 267 грама, а треба да е токму 167 грама.

Бр. 1552. — Од Сојузниот уред за цени, Белград, 13 септември 1950 година.

УКАЗИ

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА ДР РАДЕ ПРИБИЧЕВИЧ АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПОЛСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО КАНАДА

Се оповикува од својата досегашна должност Прибичевич др Раде амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Полска и се назначува за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна народна Република Југославија во Канада.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1862

19 август 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА ЈАКШИЧ МАТЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО КАНАДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ХОЛАНДИЈА

Се оповикува од својата должност Јакшич Мате извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Канада и се назначува за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Холандија.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1860

19 август 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИРИЈА

Се назначува за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република

Југославија во Сирија Ристич Милан извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Египет, со седиште во Каиро.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1734
5 август 1950 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБАН

Се назначува за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Либан Ристич Милан извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Египет, со седиште во Каиро.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1366
15 јуни 1950 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ Службени лист Народне Републике хрватске, во бројот 39 од 26 јули 1950 година објавуваат:

Уредба за оснивање Генерална дирекција за машиноградба;

Решение за формирање Републичка комисија за упис на Народниот заем;

Во бројот 40 од 3 август 1950 година објавува

Решение за определување рокот за распишување избори за работнички совети;

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 22 од 3 август 1950 година, објавува:

Типски правила за доброволните ватрогасни здружества;

Решение за определување награди за ништење лисици.

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ФНРЈ“

Прилог бр. 9

„Службен лист на ФНРЈ“ во својот Прилог бр. 9 од 20 септември 1950 година објавува Правилник за техничките и здравствено-технички заштитни мерки на работите при хемиско-технолошките процеси.

Цена 12.— динари.

Прилози на „Службениот лист на ФНРЈ“ можат да се добијат преку Предавното одделение на „Службениот лист на ФНРЈ“, Бранкова 20, тел. 22-619, и преку книжарниците.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

„Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во бројот 5 од 1 септември 1950 година објавува:

Укази за одликованијата бр.: 88/50, 105/50, 108/50, 111/50, 87/50, 92/50 и 83/50.

Во бројот 6 од 15 септември 1950 година објавува:

Указ за ратификација Конвенцијата за постапување со воените плениси, Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите и болните од сувоземните војни сили, Конвенцијата за подобрување положбата на ранетите, болните и бродоломците на поморските оружени сили и Конвенцијата за заштита на цивилни лица по време на војна, што се склучени во Женева на 12 август 1949 година — со соодветни резерви на Владата на ФНРЈ.

СО Д Р Ж А Ј

	Страна
496. Правилник за дополнување Правилникот за условијата за контрахирање и откуп на индустриските растенија од родот на 1951 година — — — — —	901
497. Правилник за изменувањата и дополнувањата на Правилникот за постапката на инвадиските комисији — — — — —	901
498. Решение за отворањето на новиот царински пат и царинскиот оддел во Св. Ана — —	902
499. Решение за одобрување работењето на здружението „Српска книжевна задруга“ —	902
Ратификација на Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Обединетите народи од страна на Југославија и другите држави —	902
Ратификација на Европската конвенција за радиодифузија од страна Финска, Чехословачка и Румунија — — — — —	902
Ратификација на женевските конвенции од 12 август 1949 година од страна на Монако —	903
Потпис од страна на Аустрија Протоколот со кој што се менува конвенцијата за сузбивање трговијата со жени и деца од 30 септември 1921 година и Конвенцијата за сузбивање трговијата со возрастни жени од 11 октомври 1933 година — — — — —	903
Исправка на Ценовникот на откупните и државните (врзани) цени на земјоделските производи и пониските единствени продавни цени на индустриските производи со важност на целата територија на ФНРЈ — —	903